

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 16

Четврток, 30.05.2019 год.

www.strumica.gov.mk



С о д р ж и н а

Совет на општина Струмица	Стр.	Рег. бр.		
272. Одлука за измена и дополнување на Статутот на општина Струмица	2	282.	Одлука за прифаќање донација за тротинети и заштитни кациги	10
273. Одлука за усвојување на Стратегијата за енергетска ефикасност на Општина Струмица (2019-2023 год.)	3	283.	Одлука за донесување на Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од Блок 42 УЕ 5 - Општина Струмица, плански период 2014 – 2019	10
274. Одлука за усвојување на Стратегијата за женско претприемништво на Општина Струмица со Акциски план (2019-2024).....	4	284.	Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП 6731 КО Вељуса	11
275. Одлука за обезбедување средства за одржување на Агrometeoroloшки станици во рамки на проектот „Агrometeoroloшки станици за заштита на земјоделските култури и животната средина“	4	285.	Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на градежно земјиште на КП 2186, дел од КП 2187 и КП 2351 КО Габрово	12
276. Одлука за доделување парична помош на Томе Јанев од Струмица	5	286.	Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 3703 КО Куклиш	13
277. Одлука за доделување парична помош на Жаклина Џорлева од Струмица	6	287.	Програма за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2019 година	14
278. Одлука за доделување парична помош на Ице Панов од Дабиле	6	288.	Заклучок за давање согласност на Извештајот за работата на ЈП „Паркиралишта“ за периодот 01.01.2019 до 31.03.2019 година	15
279. Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници вработени во ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица за 2019 година	7	289.	Заклучок за давање согласност на Извештајот за работата на ЈПЕД „Струмица гас“ за првиот квартал, I –III месец 2019 година	16
280. Одлука за дополнување на Одлуката за давање на согласност за издавање под закуп на објекти во сопственост на општина Струмица	8	290.	Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за првиот квартал од 2019 година	16
281. Одлука за давање на трајно користење на објект на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион	8	291.	Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за првиот квартал од 2019 година	17

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на општина Струмица

Се објавува Одлуката за измена и дополнување на Статутот на општина Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.05.2019 година.

Бр.09-3977/2 Општина Струмица
30.05.2019 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

272.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 137 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.05.2019 година, донесе:

О д л у к а за измена и дополнување на Статутот на општина Струмица

Член 1

Во Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10, 1/15 и 8/18) се вршат следните измени и дополнувања:

Во член 2 став 1 се менува и гласи:

„Граѓаните на Република Северна Македонија кои имаат постојано место на живеење на подрачјето на општината, се жители на Општина Струмица.“

Член 2

Член 8 став 1 се менува и гласи:

„Општината има печат со тркалезна форма со пречник од 32 мм или 40 мм, во чија средина се наоѓа грбот на општината и на чии рабови е испишано „Република Северна Македонија – Општина Струмица“

Член 3

Член 19 став 2 се менува и гласи:

„Јас, (име и презиме) свечено изјавувам дека правата и должностите на член на Советот ќе ги вршам совесно и дека при нивното вршење ќе ги почитувам Уставот, законите, прописите на Советот и дека ќе го штитам уставниот поредок на Република Северна Македонија“.

Член 4

Член 59 став 4 се менува и гласи:

„Ако Советот на општината го потврди прописот или не расправа во рокот од став 3 од овој член, Градоначалникот е должен во рок од 7 дена од денот на потврдувањето да го објави прописот и истовремено да поднесе иницијатива за поведување на постапка за оценување на уставност и законитост на оспорениот пропис пред Уставниот суд на Република Северна Македонија“.

Член 5

Член 132 се менува и гласи:

„Иницијатива за оцена на уставноста на законите и уставноста и законитоста на општите акти на министерствата и други органи на државната управа со кои се нарушува уставната положба и правата на општината утврдени со Уставот и законите, може да поднесат Советот на општината, односно Градоначалникот до Уставниот суд на Република Северна Македонија“.

Член 6

Член 133 се менува и гласи:

„Градоначалникот има право да бара судска заштита пред надлежните судови кога на општината и се попречува вршење на дадените надлежности со Уставот и закон, со акти и активности на органите на државната управа и на Владата на Република Северна Македонија“.

Член 7

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3977/1 Совет на општина Струмица
30.05.2019 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за усвојување на Стратегијата за енергетска ефикасност на Општина Струмица (2019-2023 год.)

Се објавува Одлуката за усвојување на Стратегијата за енергетска ефикасност на Општина Струмица (2019-2023 год.), донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.05.2019 година.

Бр.09-3978/2 Општина Струмица
30.05.2019 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

273.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.05.2019 година, донесе

О д л у к а
за усвојување на Стратегијата за
енергетска ефикасност на Општина
Струмица (2019-2023 год.)

Член 1

Се усвојува Стратегијата за енергетска ефикасност на Општина Струмица за период 2019 – 2023 година.

Член 2

Стратегијата за енергетска ефикасност на Општина Струмица за период 2019 – 2023 година, бр. 09-3742/1 од 22.05.2019 година е составен дел на оваа Одлука.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3978/1 Совет на општина Струмица
30.05.2019 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....
..

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за усвојување
на Стратегијата за женско
претприемништво на Општина Струмица
со Акциски план (2019-2024)

Се објавува Одлуката за
усвојување на Стратегијата за женско
претприемништво на Општина Струмица
со Акциски план (2019-2024), донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 29.05.2019 година.

Бр.09-3979/2 Општина Струмица
30.05.2019 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

274.

Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02)
и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
29.05.2019 година, донесе

О д л у к а **за усвојување на Стратегијата за** **женско претприемништво на Општина** **Струмица со Акциски план (2019-2024)**

Член 1

Се усвојува Стратегијата за
женско претприемништво на Општина
Струмица со Акциски план за период
2019 – 2024 година.

Член 2

Стратегијата за женско
претприемништво на Општина Струмица
со акциски план за период 2019 – 2024
година, бр. 09-3743/1 од 22.05.2019
година, е составен дел на оваа Одлука.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3979/1 Совет на општина Струмица
30.05.2019 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
обезбедување средства за одржување на
Агрометеоролошки станици во рамки на
проектот „Агрометеоролошки станици за
заштита на земјоделските култури и
животната средина“

Се објавува Одлуката за
обезбедување средства за одржување на
Агрометеоролошки станици во рамки на
проектот „Агрометеоролошки станици за
заштита на земјоделските култури и
животната средина“, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 29.05.2019 година.

Бр.09-3980/2 Општина Струмица
30.05.2019 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

275.

Врз основа на член 22 став 1 точка
2 и член 36 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/02), член 27
став 1 алинеја 2 од Законот за
рамномерен регионален развој „Службен
весник на Република Македонија“ бр.
63/07, 187/13, 43/14, 215/15 и 64/18) и
член 20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и
8/18), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 29.05.2019 година,
донесе

О д л у к а **за обезбедување средства за** **одржување на Агрометеоролошки** **станици во рамки на проектот** **„Агрометеоролошки станици за** **заштита на земјоделските култури и** **животната средина“**

Член 1

Со оваа Одлука се прифаќаат
обврските за имплементирање на
проектот „Агрометеоролошки станици за
заштита на земјоделските култури и

животната средина“ поддржан преку Грантовата шема во рамките на зададените рокови.

Член 2

Водечки партнер на проектот е Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, а проектни партнери се сите 10 општини од Југоисточниот плански регион.

Член 3

Општина Струмица се обврзува дека за потребите на проектот ќе обезбеди:

- Компјутер, каде ќе биде инсталиран софтвер за функционирање на Агрометеоролошките станици;
- За периодот за времетраењето на проектот ќе обезбеди соодветна просторија за одржување на информативни и советодавни настани за земјоделците и сите заинтересирани страни;
- Почнувајќи од јануари 2020 година ќе обезбедува финансиски средства за одржување на поставените агрометеоролошки станици за што Општината ќе потпише договор со избран оператор.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3980/1 Совет на општина Струмица
30.05.2019 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение за објавување на Одлуката за доделување парична помош на Томе Јанев од Струмица

Се објавува Одлуката за доделување парична помош на Томе Јанев од Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.05.2019 година.

Бр.09-3981/2 Општина Струмица
30.05.2019 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

276.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.05.2019 година, донесе

Одлука за доделување парична помош на Томе Јанев од Струмица

Член 1

На Томе Јанев од Струмица му се доделува парична помош во вкупен нето износ 70.000,00 денари, како помош за реализација на лекарски интервенции во странство.

Член 2

Доделените парични средства да се издвојат од Буџетот на општина Струмица за 2019 година и да се трансферираат на доставена трансакциска сметка.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3981/1 Совет на општина Струмица
30.05.2019 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Член 3

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за доделување парична помош на Жаклина Џорлева од Струмица

Се објавува Одлуката за доделување парична помош на Жаклина Џорлева од Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.05.2019 година.

Бр.09-3982/2 Општина Струмица
30.05.2019 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

277.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.05.2019 година, донесе

О д л у к а
за доделување парична помош на
Жаклина Џорлева од Струмица

Член 1

На Жаклина Џорлева од Струмица и се доделува парична помош во вкупен нето износ 70.000,00 денари, како помош за извршување на лекарски третман во странство.

Член 2

Доделените парични средства да се издвојат од Буџетот на општина Струмица за 2019 година и да се трансферираат на доставена од нивна страна трансакциска сметка.

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3982/1 Совет на општина Струмица
30.05.2019 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за доделување парична помош на Ице Панов од Дабиле

Се објавува Одлуката за доделување парична помош на Ице Панов од Дабиле, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.05.2019 година.

Бр.09-3983/2 Општина Струмица
30.05.2019 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

278.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.05.2019 година, донесе

О д л у к а
за доделување парична помош на Ице
Панов од Дабиле

Член 1

На Ице Панов од Дабиле му се доделува парична помош во вкупен нето износ 70.000,00 денари, како помош во санирање на штета настаната од пожар.

Член 2

Доделените парични средства да се издвојат од Буџетот на општина Струмица за 2019 година и да се трансферираат на доставена трансакциска сметка.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3983/1 Совет на општина Струмица
30.05.2019 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници вработени во ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица за 2019 година

Се објавува Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници вработени во ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица за 2019 година, одржана на 29.05.2019 година.

Бр.09-3984/2 Општина Струмица
30.05.2019 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

279.

Врз основа на член 88 став 3 од Законот за административни службеници („Службен весник на РМ“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.05.2019 година, донесе

О д л у к а

за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници вработени во ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица за 2019 година

Член 1

Вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници вработени во ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица за периодот од 01.06.2019 година до 31.08.2019 година изнесува 77,24 денари, а за периодот од 01.09.2019 година до 31.12.2019 година изнесува 81,10 денари

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.09-3984/1 Совет на општина Струмица
30.05.2019 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
дополнување на Одлуката за давање на
согласност за издавање под закуп на
објекти во сопственост на општина
Струмица

Се објавува Одлуката за
дополнување на Одлуката за давање на
согласност за издавање под закуп на
објекти во сопственост на општина
Струмица, одржана на 29.05.2019 година.

Бр. 09-3985/2 Општина Струмица
30.05.2019 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

280.

Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02)
и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15 и 8/18)), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
29.05.2019 година, донесе:

О д л у к а **за дополнување на Одлуката за** **давање на согласност за издавање под** **закуп на објекти во сопственост на** **општина Струмица**

Член 1

Во Одлуката за давање на
согласност за издавање под закуп на
објекти во сопственост на општина
Струмица бр. 08-1597/1 од 27.02.2018
година („Службен гласник на општина
Струмица бр. 2/18), во член 1 по точка 8 се
додаваат две нови точки 9 и 10 кои
гласаат:

„9. Деловна просторија (ДП),
заведена во Имотен лист бр.1804,
м.в.Село, КП бр.4306, КО Муртино, во
површина од 129 м²“; и

„10. Објект во поранешна касарна
„11 Октомври“ (Инкубатор) во КО
Струмица, запишани во ИЛ бр.13088 и тоа:

- КП бр.7034, дел 26, зграда бр.1,
влез 001, кат ПР, број 000, со површина од
583 м²;

- КП бр.7034, дел 26, зграда бр.1,
влез 001, кат 01, број 000, со површина од
605 м²;

- КП бр.7034, дел 26, зграда бр.1,
влез 001, кат 02, број 000, со површина од
605 м²;

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила во
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр. 08-3985/1 Совет на општина Струмица
30.05.2019 год. Претседател,
С т р у м и ц а Маран Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за давање на
трајно користење на објект на Центарот
за развој на Југоисточниот плански регион

Се објавува Одлуката за давање
на трајно користење на објект на
Центарот за развој на Југоисточниот
плански регион, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 29.05.2019 година.

Бр.09-3986/2 Општина Струмица
30.05.2019 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

281.

Врз основа на член 21 од од Закон
за користење и располагање со стварите
во државна сопственост и со стварите во
општинска сопственост (Службен весник
на Република Македонија бр. 78/2015,
106/2015, 153/2015, 190/2016 и 21/2018),
член 36 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“

бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.05.2019 година, донесе

О д л у к а
за давање на трајно користење на
објект на Центарот за развој на
Југоисточниот плански регион

Член 1

Со оваа Одлука на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион му се дава на трајно користење објектот кој се наоѓа на ул.„Маршал Тито“ во Струмица, на КП бр.1663, КО Струмица, запишан во Имотен лист бр.50493 и тоа:

- зграда 1, влез 1, кат 1, намена на посебен дел ДП, со внатрешна површина од 82 м²;

- зграда 1, влез 1, кат 1, намена на посебен дел П, со внатрешна површина од 49 м² и

- зграда 1, влез 1, кат 1, намена на посебен дел ДП, со внатрешна површина од 47 м²

Член 2

Примопредавањето на објектот од член 1 на оваа Одлука ќе се изврши со Комисија формирана од Градоначалникот на општина Струмица.

Комисијата ја сочинуваат три члена од кои еден од корисникот и двајца од Општина Струмица.

Член 3

Од денот на примопредавањето на објектот, корисникот е должен истиот да го користи како добар домаќин според неговата намена.

Корисникот одговара за штетата што ќе настане со неодговорно однесување и користење на објектот спротивно на став 1 од овој член.

Член 4

На корисникот не му е дозволено да го издава објектот од член 1 на оваа Одлука во подзакуп на други физички или правни лица за вршење на друга дејност.

Член 5

Правото на користење на објектот на корисникот, ќе престане доколку:

- со правосилна судска одлука му се изрече забрана за вршење на дејност;

- престане да ја обавува дејноста во објектот за која е регистриран;

- ако не го користи објектот и просториите согласно намената или врши пренамена на објектот

- доколку на несовесен начин нанесува штета на објектот и просториите;

- ако навремено не ги извршува тековните обврски

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3986/1 Совет на општина Струмица
30.05.2019 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за прифаќање
на донација за тротинети и заштитни
кациги

Се објавува Одлуката за прифаќање на донација за тротинети и заштитни кациги, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.05.2019 година.

Бр.09-3987/2 Општина Струмица
30.05.2019 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

282.

Врз основа член 6 став 3 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15, и 209/18), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.05.2019 година, донесе

О д л у к а
за прифаќање на донација за тротинети
и заштитни кациги

Член 1

Општина Струмица ја прифаќа донацијата од давателот Здружение на граѓани МОТО КЛУБ БМВ СТРУМИЦА која донација се состои од 50 броја тротинети и 50 броја заштитни кациги.

Член 2

Донацијата која се дава на Општина Струмица е се со цел унапредување и олеснување на сообраќајот.

Член 3

Се овластува Градоначалникот на општина Струмица, како примател на донацијата да склучи Договор за донација со Здружението на граѓани МОТО КЛУБ БМВ СТРУМИЦА, како донатор.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3987/1 Совет на општина Струмица
30.05.2019 год. Претседател,
Ст р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1

алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,1/15 и 8/18), Градоначалникот на Општина Струмица донесе:

Решение

за објавување на Одлука за донесување на Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од Блок 42 УЕ 5 - Општина Струмица, плански период 2014 - 2019

Се објавува Одлука за донесување на Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од Блок 42 УЕ 5 - Општина Струмица, плански период 2014 - 2019, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.05.2019 година.

Бр. 09-3988/2 Општина Струмица
30.05.2019 год. Градоначалник,
Ст р у м и ц а Коста Јаневски с.р.
.....

283.

Врз основа на член 82 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 90/17, 64/18 и 168/18) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.05.2019 година, донесе:

О д л у к а
за донесување на Измена и
дополнување на Детален урбанистички
план за дел од Блок 42 УЕ 5 - општина
Струмица, плански период 2014 - 2019

Член 1

Се донесува Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од Блок 42 УЕ 5 - Општина Струмица, плански период 2014 - 2019.

Член 2

Измената и дополнувањето на Деталниот урбанистички план за дел од Блок 42 УЕ 5 - Општина Струмица, плански период 2014 - 2019, е со површина од 4,9 ха и со граничен опфат:

- Од западната страна со оска на новопланирана улица „1“;
- Од источната страна со канал на река „Водочница“ и оска на собирна улица „1“;
- Од јужна страна со оска на новопланирана улица бр. „6“;
- Од северна страна со оска на новопланирана улица бр. „2“

Член 3

Измената и дополнувањето на Деталниот урбанистички план за дел од Блок 42 УЕ 5 - Општина Струмица, плански период 2014 - 2019, е изработен од Друштвото за просторни и урбанистички планови, инженеринг „Урбан“ доо - Штип со техн. број 208/17 од март 2019 година и се состои од:

- текстуален дел и графички приказ на планските решенија на опфатот, како и нумерички дел со билансни показатели за планскиот опфат и инфраструктурата.

Член 4

Измената и дополнувањето на Деталниот урбанистички план за дел од Блок 42 УЕ 5 - Општина Струмица, плански период 2014 - 2019, се заверува со потпис и печат на доносителот на планот.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3988/1 Совет на општина Струмица
30.05.2019 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на Општина Струмица донесе:

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за услогласување на намената на градежно земјиште на КП 6731 КО Вељуса

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за услогласување на намената на градежно земјиште на КП 6731 КО Вељуса, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.05.2019 година.

Бр. 09-3990/2 Општина Струмица
30.05.2019 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

284.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.05.2019 година, донесе:

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште на КП
6731 КО Вељуса

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект, станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 6731 КО Вељуса во сопственост на Аце Митев.

Според УПС за с.Вељуса, објектот на КП бр. 6731 КО Вељуса, се наоѓа во градежна парцела со намена- терцијален сектор, на земјиште со право на сопственост на лицето Митев Ѓорги Коле.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3990/1 Совет на општина Струмица
 30.05.2019 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на Општина Струмица донесе:

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на градежно земјиште на КП 2186, дел од КП 2187 и КП 2351 КО Габрово

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за

проширување на плански опфат на градежно земјиште на КП 2186, дел од КП 2187 и КП 2351 КО Габрово, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.05.2019 година.

Бр. 09-3989/2 Општина Струмица
 30.05.2019 год. Градоначалник,
 С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

285.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправни изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.05.2019 година, донесе:

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска
документација за проширување на
плански опфат на градежно земјиште
на КП 2186, дел од КП 2187 и КП 2351 КО
Габрово

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на плански опфат за бесправниот објект, стовариште, кој се наоѓа на КП 2186, дел од КП 2187 и КП 2351 КО Габрово, во сопственост на лицето Ристо Глигоров.

Објектот на КП 2186, дел од КП 2187 и КП 2351 КО Габрово, според УПС за с. Габрово. се наоѓа вон градежниот опфат, на земјиште сопственост на Р.М.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден, од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица.

Бр.08-3989/1 Совет на општина Струмица
30.05.2019 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на Општина Струмица донесе:

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 3703 КО Куклиш

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 3703 КО Куклиш, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.05.2019 година.

Бр. 09-3991/2 Општина Струмица
30.05.2019 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

286.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од

Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.05.2019 година, донесе:

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 3703 КО
Куклиш

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на плански опфат за бесправниот објект, викенд куќа, кој се наоѓа на КП бр. 3703 КО Куклиш, во сопственост на лицето Вангелина Поповска.

Објектот на КП бр.3703 КО Куклиш, се наоѓа вон градежниот опфат, на земјиште сопственост на Р.М.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден, од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица.

Бр.08-3991/1 Совет на општина Струмица
30.05.2019 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Програма за измена и
дополнување на Програмата за
уредување на градежното земјиште на
подрачјето на Општина Струмица за 2019
година

Се објавува Програма за измена и
дополнување на Програмата за
уредување на градежното земјиште на
подрачјето на Општина Струмица за 2019
година, донесена на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
29.05.2019 година.

Бр.09-3992/2 Општина Струмица
30.05.2019 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

287.

Врз основа на Законот за градење
(„Сл. весник на РМ“ бр.130/09, 124/10,
18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13,
79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14,
115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15,
217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16,
132/16, 35/18, 64/18 и 168/18),
Правилникот за степенот на уредувањето
на градежното земјиште со објекти на
комуналната инфраструктура и начинот на
утврдување на висината на трошоците за
уредувањето во зависност од степенот на
уреденост („Сл. весник на РМ“ бр. 193/16 и
72/18) и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10,1/15,1/15 и 8/18), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
29.05.2019 година, донесе:

П р о г р а м а
за измена и дополнување на
Програмата за уредување на
градежното земјиште на подрачјето на
Општина Струмица за 2019 година

Во Програмата за уредување на
градежното земјиште на подрачјето на
Општина Струмица за 2019 година
(„Службен гласник на општина Струмица“

бр. 20/18) се вршат следните измени и
дополнувања:

**1.Во глава V. Висина на
надоместокот за уредување на
градежното земјиште по населби и
зони, по точка 13 се додаваат:**

„14. Во текот на 2019 година,
делумно се ослободуваат од плаќање
на надоместок за уредување на
градежното земјиште во износ од 8,5%
од утврдениот комунален надоместок,
инвеститорите кои ќе инвестираат во
изградба и оджување на природни зелени
кровови.

Природните зелени кровови
преставуваат уредени катчиња на
крововите од објектите, засадени со
природни растенија со вегетација и со
уредени системи за одржување.

Во колку природниот зелен кров
престане да функционира и биде заменет
со друг вид на кров сопственикот на
објектот е должен да го надомести делот
од средствата за кои е ослободен од
плаќање.

За природните зелени кровови се
води посебна евиденција, а надзор над
нивното функционирање ќе врши
Одделението за инспекциски работи од
областа на урбанизмот, градежништвото и
комуналните дејности при Општина
Струмица.

15.Во текот на 2019 година,
целосно се ослободуваат од плаќање на
комунален надоместок за уредување на
градежно земјиште, објектите за
алтернативна енергија – фотоволтаици,
кои инвеститорите ќе ги постават на на
крововите на постоечките или
новоизградените објекти.“

**2. Во глава VI. Трошоци за
уредување на градежното земјиште по
области и објекти:**

**Програма ФА: Уредување на
градежното земјиште во табелата:**

- под точка 12 зборовите:
„Реконструкција на тротоар на ул.
”Младинска” од кружен тек до
ул.”Александар Македонски”-2 МЗ , се
заменуваат со зборовите:
„Реконструкција на тротоар на ул.

„Младинска“ од кружен тек до ул. „Крушевска Република“-2 МЗ;

- По точка 36 се додава:

„Точка 37. Тротоар на ул. „Цветан Димов“ од левата страна покрај Општинското фудбалско игралиште со вештачка трева“.

3. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3992/1 Совет на општина Струмица
30.05.2019 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работа на ЈП „Паркиралишта“ Струмица за период од 01.01.2019 до 31.03.2019

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работа на ЈП „Паркиралишта“ Струмица за период од 01.01.2019 до 31.03.2019, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.05.2019 година.

Бр.09-3993/2 Општина Струмица
30.05.2019 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

288.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република

Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.05.2019 година, донесе

Заклучок

за давање согласност на Извештајот за работа на ЈП „Паркиралишта“ Струмица за период 01.01.2019 до 31.03.2019

1. Се дава согласност на Извештајот за работа на ЈП „Паркиралишта“ Струмица за период од 01.01.2019 до 31.03.2019 година, број 01-300/1 од 22.04.2019 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3993/1 Совет на општина Струмица
30.05.2019 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работа на ЈПЕД „Струмица гас“ Струмица за првиот квартал, I-III месец 2019 година;

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работа на ЈПЕД „Струмица гас“ Струмица за првиот квартал, I-III месец 2019 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.05.2019 година.

Бр.09-3994/2 Општина Струмица
30.05.2019 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

289.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.05.2019 година, донесе:

З а к л у ч о к
за давање согласност на Извештајот за работа на ЈПЕД “Струмица гас“ Струмица за првиот квартал, I-III месец 2019 година;

1. Се дава согласност на Извештајот за работа на ЈПЕД “Струмица гас“ Струмица за првиот квартал, I-III месец 2019 година, број 01-236/1 од 19.04.2019 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3994/1 Совет на општина Струмица
30.05.2019 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за првиот квартал од 2019 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за првиот квартал од 2019 година, 29.05.2019 година.

Бр.09-3995/2 Општина Струмица
30.05.2019 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

290.

Врз основа на член 32 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.05.2019 година, донесе:

З а к л у ч о к
за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за првиот квартал од 2019 година

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за првиот квартал од 2019 година

2. Составен дел на овој Заклучок е Кварталниот извештај составен на образец К1, К2 и К3.

3. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3995/1 Совет на општина Струмица
30.05.2019 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

291.

Образец К1 - Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за првиот квартал од 2019 година, за периодот 01.01-31.03.2019 година

Приходи	Буџет		Намесна дотација за		Самостоятелни активности		Донации		Кредити		Вкупно		Останато за реализација и до крај на %
	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
ВКУПНИ ПРИХОДИ	475.530.668	105.491.169	513.786.635	126.875.985	47.123.500	7.022.044	46.989.645	6.657.388	0	1.122.430.588	245.956.586	876.474.062	21,91
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	428.530.508	96.283.208	513.786.635	126.875.985	47.123.500	7.022.044	46.989.645	6.657.388	0	1.036.430.588	236.838.625	799.591.963	22,85
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	47.000.000	9.117.961	0	0	0	0	0	0	0	86.000.000	9.117.961	76.882.039	10,60
ВКУПНИ РАСХОДИ	475.530.668	105.491.169	513.786.635	119.106.009	47.123.500	7.022.044	46.989.645	6.657.388	0	1.122.430.588	238.186.610	884.243.978	21,22
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	275.059.832	47.172.452	513.786.635	119.106.009	46.523.500	6.983.344	26.520.000	672.861	13.000.000	0	874.869.167	700.954.511	19,88
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	200.471.776	58.228.717	0	0	600.000	38.700	20.469.645	5.984.537	26.000.000	0	247.541.421	183.289.467	25,96
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	428.530.608	96.283.208	513.786.635	126.875.985	47.123.500	7.022.044	46.989.645	6.657.388	0	1.036.430.588	236.838.625	799.591.963	22,85
71. Даночни приходи	279.329.341	55.394.057	0	0	0	0	0	0	0	279.329.341	55.394.057	223.934.284	19,83
711. Данок од доход од добивка и од капитални добивки	7.000.000	1.854.536	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	1.854.536	5.045.464	27,92
713. Данок на имот	62.000.000	9.740.633	0	0	0	0	0	0	0	62.000.000	9.740.633	52.259.367	15,71
717. Данок на специфични услуги	209.329.341	43.582.925	0	0	0	0	0	0	0	209.329.341	43.582.925	165.745.416	20,82
718. Такси за користење или дозвол за вршење на дејност	1.000.000	115.963	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	115.963	884.037	11,60
72. Недвижни приходи	19.784.000	6.047.591	0	0	47.123.500	6.989.743	0	0	0	66.907.500	12.637.334	54.270.166	18,89
721. Претприемачки приход и приход од имот	0	0	0	0	0	2.490	0	0	0	0	2.490	-2.490	0,00
722. Глобалски и административни такси	4.000.000	488.456	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	488.456	3.511.544	12,21
723. Такси и надмостоци	500.000	0	0	0	43.460.000	6.987.253	0	0	0	43.960.000	6.597.253	37.372.747	14,96
725. Други недвижни приходи	15.284.000	5.558.135	0	0	3.863.500	0	0	0	0	18.947.500	5.558.135	13.389.365	29,34
74. Трансфери и донации	129.418.267	34.841.580	513.786.635	126.875.985	0	432.301	46.989.645	6.657.388	0	690.154.747	188.807.234	521.387.513	24,46
741. Трансфери од други нивоа на власт	129.418.267	34.841.580	513.786.635	126.875.985	0	432.301	0	771.050	0	643.235.102	162.920.936	480.284.166	25,33
742. Донации од странство	0	0	0	0	0	0	46.489.645	5.886.298	0	46.489.645	5.886.298	40.603.347	12,66
744	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000	0	500.000	0,00
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	47.000.000	9.117.961	0	0	0	0	0	0	39.000.000	0	9.117.961	76.882.039	10,60
73. Капитални приходи	47.000.000	9.117.961	0	0	0	0	0	0	0	47.000.000	9.117.961	37.882.039	19,40
733. Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	47.000.000	9.117.961	0	0	0	0	0	0	0	47.000.000	9.117.961	37.882.039	19,40
75. Домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.000.000	0	39.000.000	0,00
754. Друго домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.000.000	0	39.000.000	0,00

ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	275 058 832	47 172 452	513 788 835	119 106 009	46 523 500	6 893 344	26 520 000	672 851	13 000 000	0	874 888 167	173 834 656	700 954 511	19,88
40 Плати, изданици и надоместоци за вработените	106 384 608	19 556 451	368 592 547	97 535 774	0	0	0	0	0	0	507 947 155	117 092 225	390 854 930	23,05
401 ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАМЕНИНИ	73 537 454	13 384 517	250 448 982	70 802 307	0	0	0	0	0	0	363 586 445	84 186 824	279 756 622	23,13
402 ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	26 592 144	5 035 039	108 113 565	26 733 467	0	0	0	0	0	0	134 706 708	31 769 506	102 937 203	23,58
404 надоместоци	9 255 000	1 136 895	0	0	0	0	0	0	0	0	9 255 000	1 136 895	8 118 105	12,28
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	3 300 000	548 310	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000	548 310	2 751 690	16,62
41.2 Постојана резерва (непрецидентни расходи)	1 700 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000	60 000	1 640 000	3,53
41.3 Тековни резерви (разновидни расходи)	1 600 000	488 310	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	488 310	1 111 690	36,52
42 Стоки и услуги	115 202 885	17 742 988	115 224 288	21 570 235	46 523 500	6 893 344	13 170 000	672 851	0	0	290 120 473	46 969 418	243 151 055	16,19
420 ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	1 550 000	321 046	0	0	553 000	730	0	0	0	0	2 103 000	321 776	1 781 224	15,30
421 КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	25 220 000	5 523 948	22 200 400	7 449 230	5 887 500	986 988	0	0	0	0	53 317 900	13 970 168	39 347 734	26,20
423 СИПЕН ИНВЕНТАР, АПАТ И ДР МАТЕРИАЛИ ЗА ПОПРАВКА	10 924 424	1 026 630	4 796 000	726 968	15 374 500	3 074 257	1 070 000	0	0	0	32 164 924	4 827 865	27 337 069	15,01
424 ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	29 587 048	7 016 345	17 722 250	2 310 027	5 808 000	654 980	320 000	185 320	0	0	53 437 296	10 165 673	43 270 625	19,03
425 ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	29 204 461	1 209 483	61 424 403	9 809 766	15 380 500	2 077 974	2 520 000	72 887	0	0	108 529 354	13 170 110	95 359 254	12,14
426 ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	8 266 752	712 860	968 235	104 417	810 000	178 415	8 160 000	202 781	0	0	18 134 987	1 198 453	16 936 534	6,61
427 ПРИВРЕЧНИ ВРАБОТУВАЊА	10 420 000	1 932 675	8 213 000	1 169 827	2 700 000	0	1 100 000	211 883	0	0	22 433 000	3 314 385	19 118 615	14,77
45 КАМАТИ	300 000	82 867	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	82 867	217 133	27,62
452 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА КОН ДОМАШНИ КРЕДИТОРИ	300 000	82 867	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	82 867	217 133	27,62
45 Субвенции и трансфери	40 891 219	7 575 169	0	0	0	0	13 350 000	0	13 000 000	0	67 341 219	7 575 169	59 766 050	11,25
463 ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	19 961 219	2 185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	19 961 219	2 185 000	17 786 219	10,85
464 РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	21 030 000	5 410 169	0	0	0	0	13 350 000	0	13 000 000	0	47 380 000	5 410 169	41 969 831	11,42
49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	5 880 320	1 666 667	0	0	0	0	0	0	0	0	5 880 320	1 666 667	4 213 653	28,34
49.2 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА КОН ДОМАШНИ ИНСТИТУЦИИ	5 880 320	1 666 667	0	0	0	0	0	0	0	0	5 880 320	1 666 667	4 213 653	28,34
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	200 471 776	58 228 717	0	0	500 000	38 700	20 469 645	5 984 537	26 000 000	0	247 541 421	64 251 954	183 289 467	25,96
48 Капитални расходи	200 471 776	58 228 717	0	0	500 000	38 700	20 469 645	5 984 537	26 000 000	0	247 541 421	64 251 954	183 289 467	25,96
480 Купување на опрема и машини	9 430 000	7 44 931	0	0	600 000	38 700	3 607 600	0	0	0	12 637 600	783 631	11 853 969	6,20
481 ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0	0	0	1 513 045	0	0	0	1 513 045	0	1 513 045	0,00
482 ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	154 361 776	47 728 358	0	0	0	0	9 900 000	5 984 537	0	0	164 261 776	53 712 895	110 548 881	32,70
483 КУПУВАЊЕ НА НЕВЕЛ	0	0	0	0	0	0	1 449 000	0	0	0	1 449 000	0	1 449 000	0,00
485 ВЛОЖУВАЊА И НЕФИНАНСИЈСКИ СРЕДСТВА	10 000 000	3 086 937	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	3 086 937	6 913 063	36,87
485 КУПУВАЊА НА ВОЗЛАГА	600 000	118 491	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	4 600 000	118 491	4 381 509	2,43
485 Капитални субвенции за претпријатие и невладини организации	27 180 000	6 550 000	0	0	0	0	0	0	26 000 000	0	53 180 000	6 550 000	46 630 000	12,32

Образец К2 -Квартален извештај за достасани ненамирени обврски за периодот 01.01-31.03.2019 год.

Раскова ставка	Еквивалент	Еквивалент
401		
402		
403		
404		
411		
412		
413		
414		
420		
421		2.236.305
423		591.155
424		3.687.715
425		834.987
426		1.027.099
427		
432		
433		
462		
463		
464		
465		
471		
472		
473		
480		164.052
481		
482		108.464.591
483		
484		
485		
486		
487		
489		
491		
492		
493		
Тотал		116.975.904

(со обврски)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена		Вкупно
			утужени	встужени	
јануари	97.312	53.306.439	90.600.623	90.600.623	144.004.374
февруари	6.850.982	45.827.686	70.311.512	70.311.512	122.990.180
март	2.478.842	50.571.784	109.459.278	109.459.278	116.975.904
април				0	0
мај				0	0
јуни					
јули					
август					
септември					
октомври					
ноември				0	0
декември				0	0

Образложение:

Обврските за Општина Струмица кои се достасани до 31.01.2019 година изнесуваат 144.004.374,00 денари и според рокот на достасаност обврски до 30 дена се во износ од 97.312,00 денари, а износот од 53.306.439,00 денари се обврски до 60 дена. Капиталните обврски се во износ од 155.319.014,00 денари, а тековните обврски изнесуваат 8.685.360,00 денари. Општина Струмица до 31.01.2019 година има недостасани обврски во износ од 4.914.185,00 денари.

Обврските за Општина Струмица кои се достасани до 28.02.2019 година изнесуваат 122.990.180,00 денари и според рокот на достасаност обврски до 30 дена се во износ од 6.850.982,00 денари, а износот од 45.827.686,00 денари се обврски до 60 дена. Капиталните обврски се во износ од 114.919.486,00 денари, а тековните обврски изнесуваат 8.070.694,00 денари. Општина Струмица до 28.02.2019 година има недостасани обврски во износ од 8.594.145,00 денари.

Обврските за Општина Струмица кои се достасани до 31.03.2019 година изнесуваат 116.975.904,00 денари и според рокот на достасаност обврски до 30 дена се во износ од 2.478.842,00 денари, а износот од 5.037.784,00 денари се обврски до 60 дена. Капиталните обврски се во износ од 108.628.643,00 денари, а тековните обврски изнесуваат 8.347.261,00 денари. Општина Струмица до 31.03.2019 година има недостасани обврски во износ од 12.823.593,00 денари.

Образец КЗ – Квартален извештај за состојбата на секое задолжување на општината и јавните претпријатија основани од општината за период 01.01-31.03.2019 година

(во оригинална копија)

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот	Земачката	Организациска	Износ	Каматна стапка	Рок на отплата	Грејс период	Износ во колективни трансџ (во валута)	Гарантни кредит	Периодичност на отплата*	Датуми на отплата во главна		Датуми на отплата во камата		Датум на досаѓање	Платен обрзак (во квалитет период)	Датум на отплата	Датум на досаѓање	Датум на досаѓање	Датум на досаѓање	Состојба на долгот во квалитет период**	Состојба на долгот во камата период	
												Пре	Последна	Пре	Последна									Пре
1	03410-120002019	ОПЕ-ИПА	МБПР	денари	5,000,000	5,75%	12 мес.	3 мес.	5,000,000	(даде)	6	15.01.2019	15.07.2019	15.10.2018	15.07.2019	15.01.2019	1.666.667	17.01.2019	16.01.2019	0	0	5.000.000	3.333.333	
2	03410-12000217	ОПЕ-ИПА	МБПР	денари	2,640,982	5,75%	24	6 мес.	2,640,982	(даде)	6	15.07.2019	15.10.2020	15.01.2019	15.10.2020	10.401	0	10.401	16.01.2019	0	0	2,640,982	2,640,982	
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								

Долг на ЈП основани од општината

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот	Земачката	Организациска	Износ	Каматна стапка	Рок на отплата	Грејс период	Износ во колективни трансџ (во валута)	Гарантни кредит	Периодичност на отплата*	Датуми на отплата во главна		Датуми на отплата во камата		Датум на досаѓање	Платен обрзак (во квалитет период)	Датум на отплата	Датум на досаѓање	Датум на досаѓање	Состојба на долгот во квалитет период**	Состојба на долгот во камата период		
												Пре	Последна	Пре	Последна								Пре	Последна
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								

Забелешка

Главниот на кредитот под редни број еден е платен на ден 17.01.2019 година и каматна е платена на ден 16.01.2019 година.